



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 15 февруари 1991
Скопје
Број 8 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 15 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

62.

Врз основа на член 6, член 9, став 1 и 2 и член 16 од Уставниот закон за спроведување на Амандманите 57 до 80 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), член 46, став 3-вв со член 54 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) и член 238, став 1-вв со член 248 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата од 14 февруари 1991 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Одлуката за начинот на преземање на работите од општинските органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), член 1 се менува и гласи:

„Досегашните надлежности, работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата и документацијата на општинските органи на управата и на градот Скопје ги преземаат надлежните органи на управата и управните организации на Социјалистичка Република Македонија во рамките на делокругот на нивната работа определен со Законот за органите на управата.

Разграничувањето на работите и преземањето на работниците кои вршеле работи и задачи во повеќе управни области на поранешните општински органи на управата се врши врз основа на меѓусебен договор на функционерите кои раководат со органите на управата и управните организации на Републиката“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Функционерите кои раководеле со општинските органи на управата продолжуваат да раководат со поранешните општински органи на управата кои како организациони единици продолжуваат да работат во рамките на соодветните министерства, другите органи на управата и управните организации до нивното распоредување согласно општите акти за организација и систематизација на работите и задачите на министерствата, другите органи на управата и управните организации“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-76/4

14 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

63.

Врз основа на член 18 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“, бр. 6/72 и 16/78) и член 114, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 28/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 14 февруари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за изменување на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите, донесена на седницата на Претседателството на Адвокатската комора на Македонија, одржана на 26. 1. 1991 година

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-208/1

14 февруари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

64.

Врз основа на член 10 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата во стопанството во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, ВО 1990 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, во 1990 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Медицински центар на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 159/90 од 24 октомври 1990 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 121 точка 5 од Статутот, означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што како посебен услов за именување на работодавен орган било предвидено кандидатите да поседуваат морално-политички квалитети, поради што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и за спротивноста со закон.

4. Доносителот на оспорениот акт во определениот рок не се изјасни по ова решение.

5. На седницата Судот утврди дека во член 121 точка 5 од Статутот за именување на директор на Медицински центар, покрај другото, е предвидено лице да има морално-политички квалитети.

Согласно точка 1 од Амандман LXX на Уставот на СР Македонија граѓаните се еднакви во правата без оглед на политичкото или друго уверување, а согласно член 210 став 3 од Уставот на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 122 став 6 од Уставот со закон можат да се пропишат посебни услови и начин на именување и разрешување и посебни права и должности на работодавниот орган во организациите на здружениот труд што вршат дејност од посебен општествен интерес. Според член 168 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 13/86, 50/87, 27/88 и 36/89) за индивидуален работодавен орган на здравствената организација може да се именува лице со високо образование, кое ги исполнува и другите услови пропишани со статутот на здравствената организација.

Врз основа на наведените уставни и законски одредби, Судот смета дека предвидувањето на морално-политичката подобност како посебен услов за засновање на работен однос нема основ ниту во Уставот, ниту, пак, во законот, поради што оцени дека член 125 точка 5 од Статутот не е во согласност со Уставот односно е во спротивност со закон.

Врз основа на изнесеното Судот, одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 159/90

30 јануари 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

84.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јануари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Решението за донесување урбанистички проект за изградба на деловен простор со јавно двонаменско засолниште во I-та урбана единица-зона Центар во Охрид, донесена од Извршниот совет на Собранието на Општината Охрид на 2 септември 1989 година.

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението на Уставниот суд на Македонија У. бр. 192/90 од 19 декември 1990 година за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на решението означено во точката 1 од оваа одлука, од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на СРМ“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Охрид“.

4. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 192/90 од 19 декември 1990 година, поведе постапка за оценување законитоста на решението означено во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и за спротивноста со закон.

Донесителот на актот во определениот рок не се изјасни по решението за поведување постапка.

5. На седницата Судот утврди дека со оспореното решение за донесување урбанистички проект на дел од КП. бр. 14452/1 и КП. бр. 17283 е предвидена изградба на деловен простор со јавно двонаменско засолниште и дека со Деталниот урбанистички план од 1985 година на овие парцели не била предвидена изградба на таков објект.

Според член 13 став 3 под точка б) од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 18/89) во урбанистичките планови спаѓаат: основен урбанистички план; детален урбанистички план; урбанистички проект и урбанистички план за помало населено место. Согласно член 19 став 3 од овој закон урбанистички проект се донесува за населено место на кое претстои комплексна изградба и реконструкција или претставува посебно карактеристична урбанистичко-архитектонска, односно историско-градителска целина. Според член 31 став 4 од Законот, кој беше во важност во времето на донесувањето на оспореното решение, просторниот и урбанистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат во фазата на нацрт на план на јавен увид и јавна расправа. Согласно член 34 став 1 од Законот просторен односно урбанистички план донесува Собранието на општествено-политичката заедница, а според став 2 на истиот член од Законот Собранието на општината може донесувањето на урбанистичкиот проект да го пренесе во надлежност на својот извршен совет. Согласно ставот 3 на овој член од Законот Собранието на општината може да одлучи деталниот урбанистички план и урбанистичкиот проект да се изработуваат и донесуваат како единствен акт во постапка што со овој закон е утврдена за просторните и урбанистичките планови.

Од изнесените законски одредби, како и од членот 53 од Законот, според кој решението за локација се издава врз основа на детален урбанистички план, според мислењето на Судот, произлегува дека урбанистичкиот проект се изготвува врз основа на деталниот урбанистички план и претставува негова натамошна разработка, при што со него не може да се вршат измени во деталниот урбанистички план. Согласно член 23 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/40) урбанистичкиот проект може да се донесе врз основа на основен урбанистички план, по постапка што со овој закон е утврдена за детален урбанистички план.

Со оглед на тоа што со оспореното решение се врши измена во Деталниот урбанистички план, без да биде обезбедена постапка пропишана со закон, Судот утврди дека оспореното решение е во спротивност со означените законски одредби.

6. Исто така, Судот оцени дека се исполнети условите од член 422 од Уставот на СР Македонија за престанување на правното дејство на решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на оспореното решение и дека се стекнати услови за примена на член 428 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука

У. бр. 192/90

30 јануари 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — БИТОЛА

45.

Врз основа на член 12 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување — Битола, Собранието на СИЗ за вработување — Битола, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување го плаќаат работниците и работодавците, членови на Заедницата за вработување — Битола.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши за:

1. работниците во организациите и работниците вработени кај работодавец, од личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат на личниот доход по процентот од 0,596% односно за текстилната индустрија, земјоделство и водостопанство 0,497%;

2. работодавецот од основницата според која плаќа данок од личен доход;

3. за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен износ, придонесот за вработување се утврдува во процент од 10% од паушалниот износ од данокот.

Член 2

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување се врши согласно со прописите за даноците на граѓаните и Законот за привремено ограничување на располагање со дел од општествени средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91).

Бр. 02-763/1

29 декември 1990 година

Битола

Претседател,

Вангел Божиновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУГА

46.

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87), член 18 од Статутот на СИЗ за вработување на општина Струга. Заклучокот на Собранието на СИЗ за вработување — Струга од 25. XII. 1990 год. и член 5 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општината, Републиката и на Самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), Извршниот одбор на Собранието на СИЗ за вработување, на седницата одржана на 29 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ОПШТИНАТА СТРУГА ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општината Струга се утврдува на 0,585%, а за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството на 0,488% (брuto личен доход).

Член 2

За вработените работници од подрачјето на општината Струга во организациите на здружениот

труд и во другите општествени претпријатија и заедници, како и работодавците вработени во индивидуалниот сектор се утврдува на 0,585%, а за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството се утврдува на 0,488% од брuto личниот доход.

Член 3

Организациите на здружениот труд од областа на основното образование и средното насочено образование и од социјалната заштита во општината Струга ќе плаќаат придонес намален за 50%, а организациите од општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе плаќаат во висина до 70% од утврдената стапка во член 1 од оваа одлука.

Член 4

Придонес за вработување плаќаат работниците и работодавците членови на Заедницата за вработување согласно член 1 од оваа одлука.

Член 5

Пресметување и плаќање на придонесот за вработување се врши:

— за работниците во основните организации и работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците, во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,585%;

— за работодавецот — основницата според која се плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,585%;

— за работодавачот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од паушалниот износ на данокот, и

— работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според Одлуката за утврдување на основницата и стапката за пресметка и плаќање придонес за вработување, донесена од Собранието на Републиката, СИЗ за вработување.

Член 6

За начинот на учествувањето и пресметувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1991 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Струга“ и „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката на придонес за вработување, бр. 08-340/1 („Службен весник на СРМ“ бр. 5/91).

Бр. 09-48/1

29 јануари 1991 година

Струга

Претседател,

Јован Таневски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Душан Цветановски од Скопје, против тужената Менка Цветановска, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Менка Цветановска од Скопје да се јави во овој суд или да достави сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот до оконча-

вањето на постапката или до појавување на тужената во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V. П. бр. 244/91. (24)

Пред овој суд е заведен граѓански спор за развод на брак по тужбата на тужителката Џеврие Сулејмани од Скопје, против Назим Сулејмани од Скопје, сега со непозната адреса и место на живеење.

Се повикува тужениот Назим Сулејмани од Скопје да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење или престојување.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 265/91. (25)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 и 4/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА

Порастот на цените на мало во Републиката во јануари 1991 година во однос на просечните цени на мало во 1990 година изнесува 27,6%.

Заменик на директорот
на Републичкиот завод
за статистика,
Владимир Тевдовски, с. р.

Врз основа на член 26-а од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90 и 30/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и го објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во периодот октомври-декември 1990 година и јануари 1991 година во однос на просечните цени на мало за деветте месеци од 1990 година изнесува 27,6%.

Заменик на директорот
на Републичкиот завод
за статистика,
Владимир Тевдовски, с. р.

СОДРЖИНА

62. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на преземање на работите од општинските органи на управата 85
63. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите — — — — — 85
64. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема фондот на Федерацијата за кредитирање на побр-

- зиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година, во 1990 година — — — — — 85
65. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — — 86
66. Решение за назначување помошник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 86
67. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија — — — — — 86
68. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на административните такси и за лепење и поништување на вредносници — — — — — 86
69. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за I одделение на албански јазик — — — — — 87
70. Решение за одобрување употреба на учебникот Хемија за I година, II дел за хемиско-технолошка, кожарска, гумарска, прехранбена и противпожарна струка — — — — — 87
71. Решение за одобрување употреба на учебникот Металургија на обоените метали за IV година металуршка струка — — — — — 87
72. Решение за одобрување употреба на учебникот Комерцијално работење во надворешен стоковен промет за II година економска струка — — — — — 8.
73. Решение за одобрување употреба на прирачникот Прошетка низ Македонија, прирачник за ученици по ЗПО за III одделение 87
74. Решение за одобрување употреба на прирачникот Да зборуваме за забите, слободно неврзан за наставните содржини — — — — — 88
75. Решение за одобрување употреба на учебникот ЗПО за I и II одделение — — — — — 88
76. Решение за одобрување употреба на учебникот Математика за I и II одделение — — — — — 88
77. Решение за одобрување употреба на учебникот Запознавање на природата за V и VI одделение — — — — — 88
78. Решение за одобрување на учебникот Математика за V и VI одделение — — — — — 88
79. Решение за одобрување употреба на учебникот ОТП за V и VI одделение — — — — — 89
80. Решение за одобрување употреба на учебникот Запознавање на општеството за V и VI одделение — — — — — 89
81. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на патишта и улици за III и IV година сообраќајна струка — — — — — 89
82. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 14/90 од 16 јануари 1991 година — — — — — 89
83. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 159/90 од 30 јануари 1991 година — — — — — 89
84. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 192/90 од 30 јануари 1991 година — — — — — 90

Општи акти на самоуправните интересни заедници

БИТОЛА

45. Одлука за утврдување на процентот на придонесот за вработување за 1991 година — СТРУГА 91
46. Одлука за утврдување стапка на придонесот за вработување во општината Струга за 1991 година — — — — — 91
- Објава за процентот на порастот на цените на мало за месец јануари 1991 година — — — — — 92
- Објава за процентот на порастот на цените на мало за месец јануари 1991 година — — — — — 92